

**ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2017 ГОДИНА НА  
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за инспекциски надзор („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16) и Правилникот за формата и содржината на годишната програма за работа на инспекциските служби („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 44/15) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија поднесува предлог програма за 2017 година за работата на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија на разгледување и добивање на согласност од Председателот на Инспекцискиот совет.

**Септември, 2016 година**

**ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2017 ГОДИНА  
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

**Општа одредба**

Во оваа годишна програма се проектите чија реализација е предвидена во период од овие 12 месеци поделена на 4 (четири) квартали. Со изготвување на годишната програма за работа на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија за 2017 година, во која сакаме во конкретна смисла да Ви ги претставиме проектите, активностите, контролите исто така и роковите во кој се обврзуваме да ги реализираме планираните активности.

Годишната програма ја преставува нашата визија за наредната календарска година. Во неа се содржани активностите и задачите што ги поставивме пред себе согласно член 15 од Закон за инспекциски надзор.

Дел од задачите и активностите се продолжение или финализација на проектите кои ги започнавме а кои поради сложеноста и времетраењето не може да се комплетираат во една календарска година. Останатите активности кои ќе бидат започнати преставуваат нови проекти на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија чиа цел е усогласување на националното законодавство од областа на градежништвото и урбанизмот со европското законодавство како и подобрување на квалитетот на услугите кои Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија им ги обезбедува на граѓаните.

**I. ВОВЕД**

(1) Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија како орган во состав на Министерство за транспорт и врски, согласно измените и дополнувања на Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија бр.50/10, 157/11,147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16) се стекна со својство на правно лице, со сопствена буџетска сметка како буџетски корисник од прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува со правата и обврските од работен однос, што значи проширување на надлежноста и зголемување на одговорноста во функција на остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на Република Македонија.

(2) Со Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија раководи Директор кој го назначува Владата на Република Македонија. Со работата на секторот во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија, раководи раководител на сектор, а во негово отсуство го заменува помошникот раководител на сектор. Со одделенијата раководат раководителите на одделенијата, а во нивно отсуство ги заменува еден од стручните државни службеници со највисоко звање во одделението, кој ќе го определи раководителот на секторот.

(3) Бројот на вработените во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија во 2016 година изнесуваше 24 вработени (сите со статус на

државни службеници, од кои 2 на пробна работа). Во Правилникот за систематизација на работните места во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија бр.01-710/1 од 21.07.2015 година и Правилник за измена на Правилникот за систематизација на работните места во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија бр.09-796/1 од 24.08.2015 година, утврдени и опишани се вкупно 38 работни места, од кои пополнети се 25 и се распоредени по организациони единици, што значи дека процентот на пополнетост изнесува (65,78) %.

## **II. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НАДЛЕЖНОСТИ**

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија врши инспекциски надзор на територијата на Република Македонија и тоа директна надлежност за објекти од прва категорија и контрола на овластени инспектори во Единиците на локална самоуправа (кои се надлежни за објекти од втора категорија), кои инспекциски надзор се спроведува согласно:

- Закон за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12, 39/12, 144/12, 25/13, 70/13, 79/13, 137/13, и 163/13, 27/14,28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14. 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16);
- Закон за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16);
- Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија бр.50/10, 157/11,147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16);
- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15);
- Закон за постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/08, 56/09, 13/13, 156/15 и 193/15).

## **III. МИСИЈА**

Мисијата на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија, согласно надлежностите утврдени со закон како основна цел и приоритети на кои е сконцентриран се: основните барања за градбата, зависно од намената, а предвидено со параметрите од планската документација со цел градбите да бидат изведени и проектирани со висок квалитет односно со механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита со рационално уредување и користење на просторот за подобри услови во согласност со еколошките стандарди како и за хумано живеење и работа на граѓаните.

Доследно спроведување на Закон за градење, Закон за просторно и урбанистичко планирање и Закон за инспекциски надзор како и усогласување на законодавството, согласно со правото на Европската унија и меѓународните стандарди и принципи.

## **IV. ВИЗИЈА**

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија како орган на државната управа надлежен за вршење на инспекциски надзор над спроведување на прописите од областа за која е надлежен (Закон за градење, Закон за просторно и урбанистичко планирање и Закон за инспекциски надзор), сервисно

ориентиран цели да стане високо квалитетна институција, која со својата работа ќе придонесе во засилување на инспекцискиот надзор преку засилени надзори и ефикасно спроведување на законите за кои е надлежен, со капацитет за следење на начелото на Европскиот простор и ефективно транспонирање на законодавството на Европската унија.

Во периодот кој е предмет на планирање во рамките на своите надлежности ќе работи за остварување на визијата.

## V. ВРЕДНОСТИ НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА

(1) Во начинот на раководење и управување со работата, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија се базира на принципите на законитост, економичност и ефикасност при што во целост постапува по одредбите од релевантаната законска регулатива.

(2) Инспекторите во вршење на инспекцискиот надзор се придржуваат до следните вредности на инспекциската служба:

- примената на начелото на законитост на постапката;
- заштита на јавниот интерес;
- почитување на начелото на еднаквост, непристрасност и објективност;
- примена на начелото на материјална вистина;
- примена на начелото на сослушување на субјектите на надзорот;
- примена на начелото на самостојност;
- примена на начелото на јавност;
- примена на начелото на пропорционалност;
- примена на начелото на превенција;
- примена на начелото на субсидијарност.

(3) Инспекторите во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија во вршењето на инспекцискиот надзор се должни работите да ги вршат совесно, стручно, ефикасно, уредно, навремено и непристрасно.

## VI. ПОЈДОВНИ ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМАТА

(1) Појдовни основи за подготовка на Програмата:

- Закон за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12, 39/12, 144/12, 25/13, 70/13, 79/13, 137/13, и 163/13, 27/14,28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14. 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16);
- Закон за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16);
- Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија бр.50/10, 157/11,147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16);
- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15);
- Закон за постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/08, 56/09, 13/13, 156/15 и 193/15).

## VII. ЦЕЛИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОСТВАРАТ СО ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Цели кои треба да се остварат со инспекциски надзор се :

(1) Контролирана градежна експанзија;

- зголемување на степенот на едукација на инвеститорите за 10%;
- намалување на бесправно изградените објекти за 15%;
- зголемен надзор над работата на овластениот градежен инспектор за 10%;
- намалување на бројот на подесени претставки за 15%.

(2) Зголемена контрола над урбанистичко планска документација согласно член 7 став (2) од законот и тоа во зависност од видот на градбата која е предмет на планирање, се контролираат следните видови на урбанистичко планска документација и тоа:

- локална урбанистичко - планска документација;
- државна урбанистичко - планска документација;
- урбанистичко - планска документација за туристичко развојна зона;
- урбанистичко - планска документација за автопат;
- урбанистичко - планска документација за градби од посебен интерес и
- инспекциски надзор врз урбанистичко – проектна документација.

Контрола согласно член 88 став (2) од Закон за просторно и урбанистичко планирање, врз субјектот - органот кој ја одобрил урбанистичко – планската документација односно урбанистичко – проектната документација.

(3) Зајакнување на капацитетите на вработените;

- зголемена посета на специјализирани обуки за 30% со цел за стручно оспособување и усовршување на досегашните државни службеници, се со цел за подобрување на квалитетот на работата на Инспекторатот.

## **VIII. АНАЛИЗА НА ОЧЕКУВАНАТА СОСТОЈБА ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР**

(1) При анализа на очекувана состојба во областа на инспекцискиот надзор од аспект на ризиците за неприменување на прописите од областа на градежништвото и урбанизмот се доаѓа до проценка дека веројатноста за настанување на ризикот е умерена, што значи од 10-60%, бидејќи ризикот може да се јави повремено или случајно.

(2) Претпоставката дека јавувањето на ризикот е умерено се базира на статистиките за досега извршени инспекции и изведени заклучоци од записниците на инспекторите за извршени редовни и вонредни инспекции и од нивните месечни и квартални извештаи, како и од други месечни и годишни извештаи кои Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија ги изготвува и доставува настојувајќи да ги запази пропишаните законски рокови.

## **IX . ДЕФИНИРАЊЕ НА РИЗИЧНИ ОБЛАСТИ**

(1) Предмет на инспекциски надзор ќе бидат ризични области дефинирани според појавата на ризиците.

- внатрешни ризици и
- надворешни ризици.

(2) Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија согласно член 128 и член 146 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12, 39/12, 144/12, 25/13, 70/13, 79/13, 137/13, и 163/13, 27/14,28/14,42/14, 115/14, 149/14,187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16); спроведува инспекциски надзор врз објекти од прва категорија, кои уредува дека при вршење на инспекцискиот надзор градежниот инспектор

е должен да провери дали управните акти издадени врз основа на овој закон се во согласност со истиот и доколку утврдат дека издадениет акти се спротивни на овој закон должни се да поднесат писмен предлог до органот кој го донел актот за поништување на истите, како и инспекциски надзор над овластените инспектори во Единиците на локалната самоуправа, кои согласно член 131 став 4 се надлежни за надзор на објекти од втора категорија во кои член е уредено дека градежниот инспектор при вршење на инспекцискиот надзор проверува дали овластениот градежен инспектор ги врши работите согласно овој закон.

Согласно член 88 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) урбанистичкиот инспектор врши инспекциски надзор врз урбанистичко планска документација согласно член 7 став (2) од законот и тоа во зависност од видот на градбата која е предмет на планирање се контролираат следните видови на урбанистичко планска документација и тоа:

- локална урбанистичко - планска документација;
- државна урбанистичко - планска документација;
- урбанистичко - планска документација за туристичко развојна зона;
- урбанистичко - планска документација за автопат;
- урбанистичко - планска документација за градби од посебен интерес и
- инспекциски надзор врз урбанистичко – проектна документација.

Согласно член 88 став (2) од овој закон субјектот на инспекциски надзор е органот кој ја одобрил урбанистичко – планската документација односно урбанистичко – проектната документација.

## **X. ИДЕНТИФИКУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА РИЗИКОТ**

(1) Изворите на информации и податоци за идентификување на ризик се базира врз принципи при што утврдувањето на ризикот се спроведуваат на неодреден временски период и од раководната структура на Државен инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија.

(2) Во идентификувањето на ризикот дополнителен фактор кој се зема во предвид претставуваат надзорите на урбанистичкиот и градежниот инспектор врз градбите од прва категорија кои се од значење за Републиката.

## **XI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ СУБЈЕКТИ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР**

(1) Субјектите кои се предмет на инспекцискиот надзор може да бидат следните:

Овластени градежни од Единиците на локалната самоуправа;

- Инвеститор (правно или физичко лице) сопственик на земјиште на кое се гради градбата;
- Управител на градба правно лице кое поседува соодветна лиценца;
- Проектант е физичко лице кое изработува проекти за изградба на градби;
- Ревидент е физичко лице кое врши ревизија на пректите на градење на градби;
- Изведувач е правно лице кое изведува, односно гради градба или дел од градбата , врз основа на договор за градење склучен со инвеститорот;
- Надзорен инженер е физичко лице кое врши надзор над изградбата на градбата.

Напомена: Како субјекти во инспекцискиот надзор може да се јават странски физички и правни лица.

(2) Критериумите за идентификување субјекти не се посебно дефинирани, а обврската на субјектот на надзорот во постапката на инспекцискиот надзор прецизно се опишани во член 28 од Законот за инспекциски надзор („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16). Инспекторот за идентификување на субјектот на надзорот во согласност со законите соработува и со службите на Министерството за внатрешни работи, но постапката ја води согласно Законот за општа управна постапка (уредна достава).

## **XII. КРИТЕРИУМИ ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА СЛОЖЕНОСТ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР**

(1) По добивање на согласноста за Одлуката за утврдување на коефициентот на степен на сложеност на инспекцискиот надзор од страна на Инспекцискиот совет бр.09-35/2 од 13.01.2015 година и Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на коефициентот на степен на сложеност на инспекцискиот надзор бр.09-35/5 од 30.06.2015 година, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија уврди коефициенти на степенот на сложеност на инспекцискиот надзор со следните вредности по материјалните закони и тоа во зависност од бројот на субјектите кои се предмет на надзор, обемот на прописите, предметот на надзор, времето потребно за вршење на надзор, висината на глобата која може да се изрече за недостатоците утврдени при надзорот, потребата од соработката со други органи при вршење на инспекцискиот надзор.

(1) Степен на сложеност од областа на градежништвото:

- Q1 - со вредност - 1
- Q2 - со вредност - 2
- Q3 - со вредност - 3
- Q4 - со вредност - 4
- Q5 - со вредност - 5
- Q6 - со вредност - 6
- Q7 - со вредност – 7
- Q8 - со вредност – 8
- Q9 - со вредност – 9
- Q10- со вредност - 10
- Q11 - со вредност - 11
- Q12 - со вредност – 12
- Q13 - со вредност – 13
- Q14 - со вредност – 14
- Q15 - со вредност – 15
- Q16 - со вредност – 16
- Q17 - со вредност - 17



**СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР  
ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО**

коэффициент	вредност на коэффициент	КРИТЕРИУМ ЗА СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ
Q1	1	Преставки до ОГИ, надлежни институции и странки.
Q2	2	Преставки до ОГИ со конкретни задолжувања според Законот за градење.
Q3	3	Записник за контрола на ОГИ.
Q4	4	Записник за контрола на ОГИ со задолжувања.
Q5	5	Контролен записник на ОГИ со заклучок.
Q6	6	Контролен записник на ОГИ со укажување на градоначалник.
Q7	7	Контролен записник на ОГИ, со давање предлог за прекршочна постапка до органот надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.
Q8	8	Записник за извршен инспекциски надзор на објекти од I категорија, без прекршок (наод). Надзорот трае од 3(три) до 8 (осум) часа. Предметот се заклучува со заклучок.
Q9	9	Записник за извршен инспекциски надзор на објекти од I категорија, со утврдена неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во определен рок и врачување на покана за спроведување и спроведување на едукација.(пример нема документација на градилиште)
Q10	10	Записник за извршен инспекциски надзор на објекти од I категорија, со задолжување за отстранување на недостатоци. Надзорот трае од 3(три) до 8 (осум) часа.Следува контролен надзор.(пример измени во проект за кое треба решение)
Q11	11	Контролен записник за извршен инспекциски надзор на објекти од I категорија, за отстранувањето на констатираните недостатоци, ако не постапил следува постапка за порамнување пред поднесување на барање за прекршочна постапка.
Q12	12	Доставување на предлог (со записник за констатација) до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, за одземање на лиценци на (изведувач,надзор, проектант, ревизор).



**Годишна програма за работа за 2016 година на Државен инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија**

Q13	13	Доставување на предлог (со записник за констатација) до Комората за овластени инженери и архитекти, за одземање на овлатувања на (изведувач, надзор, проектант, ревизор).
Q14	14	Доставување на записник (со образложување) до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот со предлог за превземање на работите од надлежност на ОГИ.
Q15	15	Записник за извршен инспекциски надзор на објекти од I и II категорија, решение и заклучок со кој се дозволува извршување на решението.
Q16	16	Програма за спроведување на управни акти- присилно уривање бесправно изградени објекти (проверка на состојба на лице место- оформување лична карта на објектот фотографии за моментална состојба).
Q17	17	Извештај од административното извршување(записник, решение, заклучок за дозвола за извршување, градежен дневник, анекс договор)

(2) Степен на сложеност од областа на урбанизмот:

- Q1 - со вредност - 1
- Q2 - со вредност - 2
- Q3 - со вредност - 3
- Q4 - со вредност - 4
- Q5 - со вредност - 5

**СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР  
ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ**

коэффициент	вредност на коэффициент	КРИТЕРИУМ ЗА СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ
Q1	1	Редовни, вонредни и контролни урбанистички надзори и изготвување на записници при што ја констатира утврдената состојба и доколку не се констатирани неправилности донесува заклучок за прекин на постапката.
Q2	2	За извршениот надзор урбанистичкиот инспектор составува записник за констатирана состојба. За утврдени неправилности во урбанистичко планска документација и урбанистичко проектна документација, урбанистичкиот инспектор должен е да донесе Решение со кое ќе го задолжи органот кој ја одобрил истата да ја поништи.

**Годишна програма за работа за 2016 година на Државен инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија**

Q3	3	За поништена урбанистичко планска документација и урбанистичко проектна документација, урбанистичкиот инспектор до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот (Министер) поднесува Предлог за одземање на лиценца на правното лице кое ја изработило поништената урбанистичко планска или урбанистичко проектна документација, како и лиценца на правното лице кое ја изготвило поништената урбанистичко-планска и урбанистичко проектна документација, како и лиценцата на правното лице кое го изготвило извештајот за стручна ревизија на поништената урбанистичка-планска и урбанистичко проектна документација
Q4	4	Предлог за одземање на овластување на физичко лице кое е планер потписник и потписник на извештајот за стручна ревизија на поништената урбанистичко планска и урбанистичко поректна документација, до Комората на овластени архитекти инженери.
Q5	5	Прекршоци-1. На правни и физички лица носители на лиценца, овластување заизработување и ревизија на урбанистички планови. Прекршоци-2. На службени и одговорни лица. Прекршоци 3. На претседател на Совет на општина. Постапка за порамнување

(2) Сложеноста на инспекцискиот надзор врз изградбата на градбите се подведува под квалитативните критериуми како што се:

- вид и број на субјектите кои се предмет на инспекциски надзор (кога се работи за субјекти кои имаат сложена или едноставна сопственичка, управувачка и организациска структура);
- обем на прописи кои се предмет на инспекцискиот надзор (градежните и урбанистичките инспектори имаат обврска континуирано да ги следат субјектите на инспекциски надзор во текот на целата изградба на градбата до нејзиното пуштање во употреба согласно прописите );
- времето потребно за вршење на инспекцискиот надзор зависно од степенот на сложеноста на надзорот, обемот и формата на надзорот е во зависност од категоризацијата на градбата;

### **XIII. ПЛАН ЗА МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЦЕЛИ**

(1) Планот за минимални квантитативни цели за број на очекувани откриени неправилности по ризични подрачја, видот на инспекциски надзор, сложеноста и останатите елементи се дадени во Прилог 1 .

(2) Критериумите за утврдувањето на минималните квантитативни цели произлегуваат од досегашната работа на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија.

### **XVI. ТОЧКИ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК**

(1) Табеларен преглед на точки изложени на ризик е даден во Прилог 2 и е составен дел на оваа Програма.

## **XV. НОВИ МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА**

(1) Нови мерки што ќе бидат преземени за поддршка на реализација на Програмата ќе ги опфатат следните активности:

- донесување на Правилникот за работа на градежните и урбанистичките инспекторите во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија ;
- кадровско пополнување на предвидените работни места во организационите единици;
- барање за обезбедување на буџетски средства наменети за пополнување на раководните работни места во секторот и одделенијата;
- воспоставување на евиденции и бази на податоци за инспекциски надзор;
- едукација и тренинг на инспекторите.

Горенаведените мерки со соодветна поддршка на надлежните органи во Република Македонија ќе придонесат за зголемување на административниот и институционалниот капацитет, како и за зголемување на инспекцискиот надзор и управување со точките изложени на ризик.

(2) Средствата за кадровско пополнување беа побарани од страна на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија со Буџетот за 2016 година и истите се одобрени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија, за останатите унапредувања и пополувања на предвидените работни места барањето е нотирано во Предлог на буџетот за 2017 година.

## **XVI. НАЧИН НА СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА**

(1) Следењето и оценувањето на реализација на Програмата ќе се врши врз основа на следење на реализацијата на месечните, кварталните и годишните планови за работа на секој инспектор поединечно, како и на сите инспектори во целина и врз основа на извештаите на инспекторите за спроведување на наведените планови.

(2) Индикаторите за следење и критериумите за оценување на реализацијата на Програмата се директно применливи од Законот за инспекциски надзор, Законот за градење и Законот за просторно и урбанистичко планирање.

## **ЗАВРШЕН ДЕЛ**

(1) Надлежноста за постапување и спроведување на оваа Програма се врши по налог на Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија.

(2) Надлежноста за предлагање на измени или дополнувања на донесената Програма се врши по предлог на инспекторите, раководителите на организационите единици и Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија.

**Годишна програма за работа за 2016 година на Државен инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија**

---

- (3) Надлежноста и начинот на следење на спроведувањето на Програмата припаѓа на Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија и Инспекцискиот совет на Република Македонија.
- (4) Надлежност за анализирање и периодично оценување и информирање на раководството за статусот на реализација на Програмата го има Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија и Инспекцискиот совет на Република Македонија.
- (5) Начинот на запознавање на вработените со Програмата, вклучително и задолжувањето на раководителите да ги запознаат вработените со донесената Програма во организационите единици со кои раководат се врши на Колегиум на раководната структура на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија, а раководните државни службеници во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија ги информираат останатите вработени во доменот на потребите за работа во одделението.
- (6) Одговорноста за постапување спротивно на Програмата ја имаат инспекторите, согласно Законот за инспекциски надзор, Законот за градење и Законот за просторно и урбанистичко планирање.
- (7) Годишната програма за работата на инспекторите за градежништво и урбанизам за 2017 година стапува на сила најдоцна во рок од 7 дена по добивањето на позитивното мислење од страна Инспекцискиот совет.

в.д ДИРЕКТОР

Марина Наќева Кавракова

Дел бр. \_\_\_\_\_

Скопје, \_\_\_\_\_ година

Изработил: \_\_\_\_\_

Одобрил: \_\_\_\_\_

Согласен: \_\_\_\_\_

Изработено во: \_\_\_\_\_

Доставено до:

- ..... Инспекцискиот совет на Република Македонија
- ..... Архивата на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија